

## АКТИВНОСТ 9



### Идентификување на силните страни

Запишете ги вашите сознанија за следниве прашања:

1. Која е Вашата страст? Од каде ја добивате Вашата мотивација?
2. Кои работи Ве прават среќни?
3. Кои активности Ве исполнуваат со енергија?
4. Што Ве прави посилни? Или што Ви дава сила?

---

---

---

---

---

---

---

---



## АКТИВНОСТ 9



### Области за подобрување

Запишете ги вашите сознанија за следниве прашања:

1. Изберете ја областа за која сте навеле најмногу предизвици

- Работа
- Семејство
- 
- Личен/љубовен живот

2. Погледнете ја листата на Вашите силни страни; кои се Вашите специјални алатки за „решавање“ на проблемите?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

